

Писателот Диму за Ди велт

Ние Грците имаме проблем со идентитетот. Ние не знаеме точно кои сме и каде припаѓаме, поради тоа сме несигурни и лесно повредливи. Европа и Грција - тоа е и приказна за едно недоразбирање, вели покрај другото писателот Никос Диму за весникот Ди велт



Јас самиот си се правам неомилен кај Грците, оти исказувам вистини кои луѓето не сакаат да ги слушнат, вели 80-годишниот писател, автор на бестселери како „За несреќата да бидеш Грк“, во разговор за германскиот весник „Ди велт“.

-Грците отсекогаш имале тежок однос со Западот. Земјата е под идеолошки белег на православната црква и комунизмот, кои пак се антизападно насочени. Врз таа основа Грците претпоставуваат дека зад европската солидарност се кријат лоши намери, вели Диму во врска со критиките во неговата презадолжена земја на сметка на европската програма за помош.

Според него Грците со сите средства се обидуваат да побегнат од реалноста. Тоа Диму го образложува со примерот од грчките учебници.

-Според официјалното толкување на историјата, Грците секогаш биле прогонувани, никогаш не започнале војни, и, патем, секогаш имаат право. Од тоа произлегува самосфаќањето дека се супериорен народ кој потекнува директно од Софокле и

Аристотел, вели Диму.

За Диму, односот на Грците со Европа е „улав“ - за неа зборуваат како нивната земја да е на друг континент, а ако им се каже дека Грција нема што да бара таму, се лутат и истакнуваат дека секако припаѓаат кон Европа, на која и' го дале името и ја измислиле демократијата.

-Грција не доживеа ни ренесанса, реформација, индустриска револуција, ниту просветителство. Грците илјада години живеела во феудална Византија, потоа следеа 400 години османлиска власт... Ние Грците имаме проблем со идентитетот. Ние не знаеме точно кои сме и каде припаѓаме, поради тоа сме несигурни и лесно повредливи. Европа и Грција - тоа е и приказна за едно недоразбирање, вели покрај другото писателот Никос Диму за весникот „Ди велт“.

Превземено од Вечер